



80 ГОДИНИ ОД МЕЃУНАРОДНАТА АНКЕТА НА "БАЛКАНСКА ФЕДЕРАЦИЈА"

"Познати ми се одвратните тортури кои се вршат врз македонските селани и колку анархисти беа прогонувани и убиени во Бугарија под Владата на Стамболиски и каква е злосторничката политика на Цанков, која денес ја продолжува неговиот наследник Љапчев, под маската на искарикарирана амнестија".

"Владите на земјите кои го извршија распарчувањето на Македонија не се раководеа воопшто од принципите на правдата или на слободата. Тие постапија како бандити кои си го делат пленот. Мирот не беше земен предвид, особено затоа што се работеше за кражба".

"Сигурно би било најдобро балканските народи да се здружат во заедничка федерација која би го опфатила и македонскиот народ, слободен и автономен".

■ Пишува:
Гоце ДУРТАНОСКИ



ГРАДОТ КАЛЕ ВО ГОДИНИТЕ НА РАНАТА МЛАДОСТ НА ЖОРЖ ДИМУЛЕН

жат во заедничка федерација која би го опфатила и македонскиот народ, слободен и автономен. Сегашните влади на балканските држави никогаш нема да ја остварат таа

ните сојузи создадени со цел да се подготват нови насилнички потфати. Сојузот на балканските народи треба да се подготви преку организирање на работниците и

КАКО БАНДИТИ ГО ПОДЕЛИЈА ПЛЕНОТ МАКЕДОНИЈА

Еден од најпознатите народни трибуни на француското работничко движење секако е Жорж Димулен (Georges Demoulin). Пред да одговори на прашањата од "Балканска федерација" Димулен напишал:

"Моето работничко срце страда не само откако белиот терор и реакцијата почнаа да беснеат во балканските земји, туку откако јасно со сфатив, откако почувствував и видов какви неправди натежнале врз работниците и дека за нив слободата е измама. Таа толку скапа, толку тешко освоива слобода, ако зборувам од политички аспект, ќе ми изгледа достоинствена на нејзиното име само ако трудот се ослободи од своите пранги и кога работниците економски ќе се ослободат".

За состојбите на Балканот вели: "Со вознемиреност следев што се случуваше на Балканот по завршувањето на војната (м.з. Прва светска војна). Видов како во Унгарија, Романија, Бугарија, Србија и Грција се развиваат режими на бел терор. Познати ми се одвратните тортури кои се

вршат врз македонските селани... Знаам колку анархисти беа прогонувани и убиени во Бугарија под Владата на Стамболиски и каква е злосторничката политика на Цанков, која денес ја продолжува неговиот наследник Љапчев, под маската на искарикарирана амнестија.

Сите овие ужаси ги поврзувам со оние во Италија, со унгарскиот фашизам, со воените зафати во Мароко, и се срамам од нив, се срамам од овој свет што имал неверојатна дрскост да ги спои правдата и правото за војување за да создаде нови жаришта на војни и на економски ѕверства".

Тој продолжува: "Владите на земјите кои го извршија распарчувањето на Македонија воопшто не се раководеа од принципите на правдата или на слободата. Тие постапија како бандити кои си го делат пленот. Мирот не беше земен предвид особено затоа што се работеше за кражба".

"Сигурно би било најдобро - вели Димулен - балканските народи да се здру-

Жорж Димулен (1877-1963)
Роден на 25 ноември 1877 година во Ардр-ан-Кале, во семејство на сиромашни напличари. Уште како млад бил принуден да работи, прво како слуга на една фарма, потоа во фабрика за шеќер. На 14-годишна возраст почнал да работи во рудник, и оттогаш датира неговата судбина на синдикален борец.



Учествувал во многу работнички движења во Франција каде бил апсен и осудуван. Заминал во Белгија во 1902 година каде му се придружил на работничкото движење за добивање универзално право на глас, поради што е протеран од земјата. Се вратил во Франција и работел во рудникот во Курјер. Тогаш бил именуван за секретар на Синдикатот на рударите и на таа функција бил до почетокот на 1909 година. Во меѓувреме се здобил со образование и објавил значајни студии за историјатот на рударскиот синдикат. Во текот на 1909 година во Париз ја основал синдикалната ревија "Работнички живот". Димулен станал еден од народните трибуни на француското работничко движење и претседавач на нивните конгреси и собранија. Сороботувал со весниците: "Прогрес" од Бордо, "Просветител" од Па-де-Кале, парискиот "Информација" и со други.

федерација врз демократски основи. Тие можеби ќе ја остварат, но според нивниот деспотски систем, преку вое-

на селаните, преку фузијата на интелектуалните сили кои раскрстиле со дивјачките обичаи од минатото!"